



Архивски број: 03-10581/1
Датум: 27-09-2023

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР-Виена Иншуренс Гр.Д
Бр. 12839/0801/125
26.9.23

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – осигурување на службените моторни возила
(ДЕЛ 2- каско осигурување на службените моторни возила)

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr. Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2. Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје, со седиште на ул. „Железничка“ бр.41 Скопје, застапувано од Климе Попоски, генерален директор, натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е осигурување на службените моторни возила и тоа: ДЕЛ 2 - каско осигурување на службените моторни возила што подразбира потполно каско осигурување на службените моторни возила на Министерството за финансии без франшиза, со вклучен ризик од кражба во сите европски земји, по спроведена поедноставена отворена постапка по оглас бр.07139/2023.

Со потполно каско осигурување се надоместуваат штетите што се предизвикани од следните ризици:

- 1) сообраќајна несреќа - превртување, судар, удар, лизгање, пад во провалија и слично;
- 2) паѓање или удар на некој предмет вклучувајќи и паѓање на снег и мразулци;
- 3) паѓање на воздушно летало;
- 4) кршење или оштетување на стандардно вградено стакло на осигуреното возило;
- 5) давање помош на повредени лица, односно спречување на поголема штета на предметите;
- 6) пожар;
- 7) директен удар на гром;
- 8) ненадејно топлинско или хемиско дејство врз осигуреното возило;



- 9) експлозија;
- 10) луња;
- 11) град;
- 12) снежна лавина;
- 13) поплава, порој или висока вода;
- 14) вандализам;
- 15) манифестација и демонстрација;
- 16) провална кражба, разбојништво и кражба на делови во и на возиото и противправно одземање на возилото.

За реализацијата на овој договор, а се до неговото завршување, договорниот орган ќе користи брокерски услуги од Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани. За неговиот ангажман надоместокот во износ од 7,5 % од вредноста на склучениот договор, односно од вкупната договорена премија помеѓу договорниот орган и носителот на набавката е на товар на носителот на набавката.

Член 2

Составен дел на овој договор е Листа на возила со износ на премија за каско осигурување (Прилог 1 кон овој договор).

II. МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Издавањето на полиси за потполно каско осигурување ќе се врши во Скопје, додека пријавата за настанатата штета може да се врши во сите експозитури на носителот на набавката лоцирани во градовите на територијата на Република Северна Македонија, во зависност од потребите на договорниот орган.

III. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на договорот според износот на премијата за потполно каско осигурување без франшиза, со вклучен ризик од кражба во сите европски земји, изнесува 446.769,00 денари без вклучен ДДВ.

На износот од став 1 на овој член не се пресметува данок на додадена вредност, согласно со член 23, став 1, точка 6 од Законот за данокот на додадена вредност.

Фактурирањето за извршената услуга предмет на овој договор ќе се врши врз основа на единечните цени дадени во Листата на возила со износ на премија за каско осигурување (Прилог 1 кон овој договор).



IV. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на склучениот договор.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката ја доставува заедно со потпишаниот договор во рок од 5 работни дена од денот на добивање на договорот од страна на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.



Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

V. РОК И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 6

Носителот на набавката е должен да изврши потполно каско осигурување на сите службени моторни возила на договорниот орган наведени во Листата на возила со износ на премија (Прилог 1 кон овој договор).

Носителот на набавката има обврска на доносителот на возилото веднаш да му издаде полиса за потполно каско осигурување без франшиза, со вклучен ризик од кражба во сите европски земји.

Во полисите да биде наведено посредништвото на Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД.

Носителот на набавката има обврска во рок од 14 дена од комплетирање и достава на целокупната потребна документација за настанатата штета кај осигурителот да изврши исплата на надоместокот на штета на договорниот орган.

VI. РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го врши вирмански, најдоцна во рок од 30 (триесет) календарски дена, сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган, а која се однесува на извршеното потполно каско осигурување без франшиза, со вклучен ризик од кражба во сите европски земји на секое поединечно моторно возило.



Член 8

Сите трошоци кои ќе произлезат во врска со извршувањето на обврските на носителот на набавката за реализацијата на овој договор, а кои се однесуваат на одредени административни такси, надоместоци спрема трети лица, патни трошоци и слично, ќе бидат на товар на носителот на набавката.

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги почитува следните правила:

- на барање на договорниот орган да му издаде полиса за потполно каско осигурување без франшиза, со вклучен ризик од кражба во сите европски земји за секое моторно возило наведено во Листата на возила со износ на премија (Прилог 1 кон овој договор), со кои располага Министерството за финансии, согласно условите дефинирани во договорот;
- да обезбеди приоритет за моторните возила на договорниот орган при вршење на услугата;
- да се грижи за навремено извршување на услугата, согласно барањата на договорниот орган.

VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган се обврзува за секоја настаната штета веднаш да го известит носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга според условите дефинирани во член 7 од овој договор.

IX. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

5



Член 12

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатувањето на банкарската гаранција, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Х. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.



XI. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Договорот се склучува за период од 12 (дванаесет) месеци од денот на потпишувањето на договорот на двете договорни страни.

XII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Овој договор може да се раскине спогодбено, во согласност на договорните страни.

Член 16

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 17

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 18

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.



Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Член 19

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Член 20

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

ХИИ. ВИША СИЛА

Член 21

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.



Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 23

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 24

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 25

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.



Член 26

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:
Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
Dr. Fatmir Besimi

Fatmir Besimi

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Климе Попоски



Изработил: Рената Николоска
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Љубомир Јорданов
Согласен: д-р Јелена Таст

Прилог 1 - Листа на возила со износ на премија за каско осигурување

РБ	Марка	Тип	Регистерски број	Вкупна премија
1	Skoda	Superb	СК-0164-БИ	41.859,00
2	Skoda	Oktavia	СК-0336-БИ	21.383,00
3	Skoda	Oktavia	СК-0186-БИ	21.383,00
4	Skoda	Oktavia	СК-1417-БХ	17.907,00
5	Skoda	Oktavia	СК-9731-БХ	17.907,00
6	Skoda	Oktavia	СК-0339-БИ	17.907,00
7	Skoda	Rapid	СК-9734-БХ	15.145,00
8	Skoda	Rapid	СК-9752-БХ	15.145,00
9	Skoda	Rapid	СК-0329-БИ	15.145,00
10	Skoda	Rapid	СК-0340-БИ	15.145,00
11	Skoda	Rapid	СК-0338-АФ	15.145,00
12	Skoda	Rapid	ШТ-2689-АД	15.145,00
13	Skoda	Rapid	СК-9754-БХ	15.145,00
14	Skoda	Rapid	СК-9758-БХ	15.145,00
15	Skoda	Citigoo	СК-3708-БЈ	9.971,00
16	Skoda	Citigoo	СК-1683-АФ	9.971,00
17	Skoda	Citigoo	СК-2431-БИ	9.971,00
18	Honda	CR-V	СК-0413-БК	37.150,00
19	VOLVO	XC-90	СК-3637-БИ	66.818,00
20	Skoda	Jeti	СК-4978-БИ	26.691,00
21	Skoda	Jeti	СК-1412-БХ	26.691,00

